

-300-

**ИНДИРЕКТНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СУЛФУР ЕД АТМОСФЕРСКА  
АПСОРЦИОНА СПЕКТРОФОТОМЕТРИЈА**

Т. Ставилов, В. Николовски  
**003Т Институт за рударство и металургија -  
 Техничка контрола, РО Рудници и металургија  
 "Скопје", Скопје**

Примената на атомското апсорциона спектрометрија за аналитички цели се покажала да овој метод овозможува високата точност, брзина, можност за определување на елементите во разредени раствори, како и можноста за определување на многу малки концентрации на елементите. Исто така, за атомскиот спектрометар се користат интензивни линии од атомските спектри со квантна должина под 200 нм, оваа промена е многу ограничена. Ова се однесува на халогените елементи, флуорот, јодот, сулфурот и други.

Сулфурот долго време бил определуван со атомска емисиона спектроскопија со никелин која има новната резонансна линија на 180,7 нм. Определување на сулфурот со атомска емисиона спектрофотометрија предложено е првиот пат во 1962 година на Хийвилдт и Бланхад /1/. Тие укажале дека можноста за определување на сулфурот приближно издвоен од  $\text{H}_2\text{O}$ -ацилиленскиот плакот со јадеија, касна и пропустнира келија за атоми и спектрометрија на сулфурот без интерференции на 180,7 нм. Година /2/ предлага определување на сулфурот со атомска апсорциона спектрометрија преку користење на никелот за беспланечно определување на титан и спектро-

делување на спектрот на молекулата на  $H_2S$ . Coon и Sullivan /3/ предлагат нови типови на т.н. контролирани температурно-градиентни ламби за сулфур, способни да синтираат интензивни и тесни линии.

Негутер, поради малата осетливост, високите граници на детекција и посебната водолична техника, овие методи се уште не избегаат погодена примена во определувањето на сулфурот со атомската апсорциона спектрометрија. Затоа, досегашната примена на атомската апсорциона спектрометрија за определување на сулфурот се сведува на неговото индиректно определување /4/. Индиректното определување на сулфурот во различни материјали, најчесто се сведува на исталожување на неговата сулфатна форма со  $BaCl_2$  и определување на вишокот на барнум со атомска апсорција /5-9/ или преку определување на барнумот во саниот талог од  $BaSO_4$  по неговото издвојување и растворување /10, 11/. Йооф и Саливени /12/ предложиле вишокот од барнум во растворот по исталожувањето на  $BaSO_4$  да се исталожи како  $BaCrO_4$ , а потоа вишокот од хром да се определува со атомска апсорциона спектрометрија. Looyenga и Huber /13/ предложиле определување на сулфати преку брао титрирање со магнезиумов раствор при што сигналот од атомската апсорција за магнезиум со белешки, т.н. атомско апсорциона инхибиторска титрација.

Rose и Boltz /14/ предлагат постапка за индиректно определување на  $SO_2$  преку негово оксидирање, исталожување како  $PbSO_4$  и определување на вишокот на олово.

Во оваа работа направен е обид за воведување на индиректна постапка за определување на сулфурот

преку негово преведување во сулфатна форма, а изување преку  $\text{PbSO}_4$  со олово (II) нитрат и детектирање на винокот на олово со атомска апсорција спектрофотометрија. Оваа постапка може да се користи за определување на сулфурот во повеќе материјали и од различни форми на сулфурот (сулфид, сулфат,  $\text{SO}_2$ ).

## ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ

### Инструменти

Користен е атомски апсорционарен спектрофотометар Perkin-Elmer Model 370, со EDL појачувач. Условите за работа со инструментот дадени се во Табела 1.

Табела 1

Услови за работа со атомскиот апсорционарен спектрофотометар Perkin-Elmer 370

Ламба: EDL за Pb

Струја: 10 мА

Брачна должина: 283,3 nm

Слиг: 0,7 mm

Пламен: ацетилен/воздух

### Реагенти

Стандарден сулфатен раствор се припрема со растворување на безводен  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ . Овој раствор е со концентрација од  $7 \cdot 10^{-3}$  мол. $\text{dm}^{-3}$  сулфати.

Стандардниот раствор од олово (II) припрема со растворување на безводен  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  и концентрација од  $3 \cdot 10^{-3}$  мол. $\text{dm}^{-3}$  олово.

Стандардниот раствор од  $\text{SO}_4^{2-}$  се припрема со растворавање на  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ .

Сите користени реагенси се со р.а. степен на чистота.

### Постапки

1. Проби од води. Се зема  $10 \text{ cm}^3$  од пробата од вода со концентрација до  $1 \cdot 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$  сулфати (или соодветно помал волумен за проби со поголема концентрација сулфати). Се додава  $3 \text{ cm}^3$  од растворот од  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ,  $40 \text{ cm}^3$  етанол и се дополнува до  $100 \text{ cm}^3$  со дестилирана вода. По промешувањето, се остава талогот да се стабилизира околу 4-6 часа. После се става дел од растворот со талогот во спрувета за центрифугирање и се центрифугира 5 минути. После, директно од растворот од спруветата се определува апсорбантата на вишокот од неисталоженото олово, на резонантната линија за олово со  $283,3 \text{ nm}$ . Преку определувањето на апсорбантите на стандардни раствори, третирани по истата постапка, се врши пресметувањето на концентрацијата на оловото, односно сулфатите.

2. Проби од руди и метали. Се зема  $0,5 \text{ g}$  од пробата од руда или метал која има концентрација до  $0,1\%$  S (или помала маса, за проби со повисока концентрација на сулфур), во специјално садче за спалување. Пробата се покрива со  $\text{V}_2\text{O}_5$  и се става во цевна печка загревана на  $1200^\circ\text{C}$ , во проток од кислород. Гасот од цевната печка се апсорбира во  $40 \text{ cm}^3$  раствор со концентрација од  $0,1 \text{ mol dm}^{-3}$   $\text{H}_2\text{O}_2$ . Овој раствор се пресфрла во одмерна тикичка од  $100 \text{ cm}^3$ , со додавање  $5 \text{ cm}^3$  од растворот од  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ,  $40 \text{ cm}^3$  етанол и повторно следи истата постапка како и во постапката за водите.

Пореди различниот степен на сопствуваше на сулфурот во овие проби и поради различниот степен на апсорција на  $\text{SO}_2$ , потребно е при пресметувањето да се земе во предвид резултатот од анализа на стандардни проби од руди и метали.

3. Проби од воздух за апсорција на  $\text{SO}_2$ . По апсорцијата на  $\text{SO}_2$  од воздухот по постапката описана во работата /15/, апсорционниот раствор се префрлува во однерина тиквичка од 100  $\text{cm}^3$  и понатаму следи истата постапка како и во случајот со пробите од води.

#### РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Индиректното определување на сулфурот преку негово доведување во сулфатна форма, таложење со  $\text{BaCl}_2$  и определување на вишокот на бариумот со атомска апсорционна спектрофотометрија не е секогаш задоволително. До тоа доведува малата осетливост на бариумот, високата граница на детекција и големото влијание на Јонизациониот ефект. За разлика од бариумот, словото има значително поголема осетливост, а и Јонизациониот ефект не е изразен како во случајот со бариумот /16, 17/.

Предноста на примената на бариумот за индиректно определување на сулфурот е помалата растворливост на  $\text{BaSO}_4$  во однос на  $\text{PbSO}_4$  /18/. Нејзтоа, со додавање на етанол, растворливоста на  $\text{PbSO}_4$  значително се намалува. За да се определи оптималната концентрација на етанол во растворот, направена е серија проби во кои концентрацијата на етанолот се менува. Овие резултати дадени се во Табела II. Во Табелата се прикажани средностите на најдените наси од суперпозиција.

Табела II

Определување на оптималната концентрација на  
станол во пробите

Станол %	Добавено маса сулфати (mg)	Најдено маса сулфати (mg)
0	1	0,36
10	1	0,35
20	1	0,64
30	1	0,87
40	1	0,88
50	1	0,89
60	1	0,51
70	1	0,19

Од резултатите дадени во Табела II се гледа дека најнала растворливост  $PbSO_4$  има кога концентрацијата на станол во растворот е 40%. Затоа при аналиите потребно е да се дава станол до оваа концентрација, што е повисока од онаа одредена од страна на Rose и Boltz (25%) /14/. Треба да се напомене и тоа дека со давањето на станол, поради намалување на растворливоста на талогот, исто така се користи и се вриши  $Pb(NO_3)_2$ , заместо  $Pb(ClO_4)_2$  кој е користен во работата /14/.

Определување на најпогодните услови за извршување на анализа

Погодните услови за изведување на таложењето и центрифугирањето. Определувани се времето на стоење на талогот, времето на центрифугирање и бројот на обртаите на центрифугата. Резултатите од овие испитувања дадени се во Табелите III-V.

Табела III

Определување на времето на стоење на талогот од  $PbSO_4$  пред центрифугирањето (додадено 1 mg сулфати)

Време на стоење (h)	Најдено сулфати (mg)
0	0,820
1	0,910
2	1,000
6	0,995
18	1,050
24	1,070

Табела IV

Определување на времето на центрифугирањето (додадено 1 mg сулфати)

Време на центрифугирање (min)	Најдено сулфати (mg)
1	1,025
5	1,010
10	1,015
15	1,018

Табела V

Определување на бројот на вртења во минута  
на центрифугата (додадено 1 mg сулфати)

Број на вртења во минута	Најдено сулфати (mg)
1000	0,970
1500	0,995
2000	1,010
2500	1,015

Од Табелите III-V се гледа дека најповолни устави на центрифигирањето на пробата се ако растворот со талогот стои 2-6 часа пред да се центрифигира и центрифигирањето да се изведува за време од 5 минути со над 1500 вртења во минута на центрифугата.

Определување на влијанијата на матриксот

Определени се влијанијата на јоните кои најчесто се присутни при определувањето на сулфати: во испитуваните раствори: хлориди, нитрати, натриум, калиум, калциум, магнезиум, железо и при присуство на хлороводородната и азотната киселина. Определувањата се вршени така што во определен волумен се-когаш се додавани исти маси на сулфати и  $Pb(NO_3)_2$  а различна маса на интерферентниот елемент односно киселина. По определувањето на оловото со атомскиот

апсорционен спектрофотометар по одредената постапка, се пресметува масата на сулфатите.

Од добиените резултати може да се констатира дека сулфатите можат да се определуваат по оваа постапка ако во пробите има помала концентрација на натриум од  $0,04 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ , магнезиум од  $0,02 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ , хлориди и нитрати од  $0,015 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ , калиум и калциум од  $0,013 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ , додека и мала застапеност на железото и хлороводородната и азотната киселина оневозможуваат да се добијат задоволителни резултати.

## ЛИТЕРАТУРА

1. G. F. Kirkbright, M. Marshall, *Anal. Chem.* 44, 1288 (1972)
2. Л. И. Плескач, Ж. анал. химии, 34, 600 (1979)
3. D. S. Gough, J. V. Sullivan, *Anal. Chim. Acta*, 124, 259 (1981)
4. М. М. Голдштейн, И. Г. Јуделевич, Ж. анал. химии, 31, 801 (1976)
5. R. Dunk, R. A. Mostyn, H. C. Heare, *At. Absorpt. Newslett.* 8, 79 (1969)
6. F. Y. Borden, L. H. McCormick, *Soil Sci. Soc. Amer. Proc.* 34, 705 (1970), *Chem. Abstr.* 73, 52060w (1970)
7. R. H. Loepert, H. L. Breland, *Soil Crop. Sci. Soc. Fla. Proc.* 32, 145 (1972), *Chem. Abstr.* 80, 107108y (1974)
8. G. Neuhauser, *Beckman Rep.* 1975, 27, *Chem. Abstr.* 83, 172108w (1975)
9. N. V. Hue, F. Adams, *Commun. Soil Sci. Plant Anal.* 10, 841 (1979), *Chem. Abstr.* 91, 4400g (1979)

10. T. Kumamaru, *Anal. Chim. Acta*, 43, 19 (1968)
11. J. L. Meyer, R. T. Rundquist, *Biochim. Med.* 12, 398 (1975), *Chem. Abstr.* 83, 143964s (1975)
12. V. Iosof, E. Calinescu, *Rev. Chim. (Bucharest)*, 30, 958 (1979), *Chem. Abstr.* 92, 134983f (1980)
13. R. W. Looyenga, C. O. Huber, *Anal. Chim. Acta*, 55, 179 (1971)
14. S. A. Rose, D. F. Boltz, *Anal. Chim. Acta*, 44, 239 (1969)
15. A. Arnautović, *Zaštita atmosfere*, 9, 117 (1981)
16. W. Slavin, *Atomic Absorption Spectroscopy*, Interscience Publishers, New York/London/Sydney, 1968, pp. 69-70, 82-84, 118-120.
17. W. J. Price, *Analytical Atomic Absorption Spectrometry*, Heyden&Son Ltd. London, New York, Rheine, 1978, pp. 187, 205.
18. I. M. Kolthoff, E. B. Sandell, *Textbook of Quantitative Inorganic Analysis*, The MacMillan Company, New York, 1964.